

## Кратка биографија



### АНДРЕАС МАИЕРХОФЕР ГЛАВЕН ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

#### Лични информации

Датум на раѓање:

Државјанство:

Брачна состојба:

Деца:

Адреса:

#### Преглед на профилот

Носител на високи извршни позиции во телекомуникациски компании со искуство во бизнисот за безжична и фиксна телефонија и со широки познавања во многу области на телекомуникациските компании како што се воведување, работење и интегрирање на телекомуникациски компании во различни земји и широки познавања во управување со програми и проекти.

#### Временска рамка на работно искуство и одговорности

Април 2017-до сега

##### **Главен извршен директор на Т-Мобиле Полска**

Одговорен како ГИД за 4400 вработени со 9 директно подредени и линија на известување до претседателот на SVB. Главните одговорности се слични со одговорностите како ГИД на Мобилтел.

Септември 2018-до сега

##### **Претседател на Надзорниот одбор на Т-System Полска**

Вршење надзор на Управниот одбор со главен фокус на растот на ИКТ

Мај 2017-до сега

##### **Член на Одборот на директори на Македонски Телеком**

Февруари 2014 - април 2017

**Главен извршен директор и Извршен член на Одборот на Македонски Телеком**

Одговорен како ГИД за 1800 вработени со 7 директно подредени и линија на известување до Одборот на директори. Главните одговорности се слични со одговорностите како ГИД на Мобилтел.

Преглед на достигнувања

Откако стапи на лидерската позиција, неговиот фокус беше на спојувањето на Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија. Од јули 2015 година и по програмата за трансформација, Македонски Телеком функционира како конвергиран лидер под унифицираниот Т бренд на пазарот. По повеќе години опаѓање, компанијата го стабилизираше трендот на приходите. Стана лидер на пазарот во фиксниот и мобилниот сегмент.

Февруари 2014 – јуни 2015, Македонија

**Претседател на Одборот на директори на Т-Мобиле Македонија**

Надзор на Извршниот одбор на Т-Мобиле Македонија

**Ангажман во бизнис општеството/асоцијации**

Март 2014-2017

**Член на Одборот на Европската бизнис заедница во Македонија**

**Член на Советот на Одборот на странски инвеститори на Македонија**

Јули 2009 – декември 2013, Бугарија

**Главен извршен директор на Мобилтел ЕАД**

Одговорен како ГИД за 3500 вработени со 9 директно подредени и линија на известување до претседателот на SVB.

Главен фокус:

Културна трансформација, соработка со владините агенции, стратегија и насоки, одржување на позицијата на лидер на пазарот, стратегија за раст, оперативна ефективност, лидерски развој

Преглед на достигнувања:

Лидер на пазарот во сегментот на приватни и деловни корисници; фокус на сегментот на постпејд смарт производи со висока вредност; интензивна трансформација од на припејд сегментот во постпејд; имплементација на нов систем за билинг и CRM; лидер во управувањето со корисничкото искуство; аквизиција и интеграција на алтернативни фиксни оператори; позиционирање како комплетен телекомуникациски оператор со понуда на фиксни, ТВ и мобилни производи и услуги; ребрендирање и нов идентитет; значителен пораст на пакет производи

Февруари 2011 – декември 2012, Бугарија

**Претседател на Надзорниот одбор на M-Networks**

Надзор на Управниот одбор на подружницата за фиксна телефонија на Мобител вклучувајќи ја и интеграцијата во Мобилтел.

Мај 2007 – јуни 2009, Бугарија

**Главен директор за маркетинг на Мобилтел ЕАД**

Одговорен за комерцијалниот развој на компанијата и за 1.500 вработени со 8 директно подредени, маркетинг, продажба за приватни корисници, продажба за деловни корисници, управување со бренд, кориснички услуги и истражување на пазарот.

Јуни 2007 – декември 2009

**Член на Надзорниот одбор на Si.mobile d.d**

Јули 2006 – мај 2007, Словенија

**Главен извршен директор и Претседател на Одборот на Si.mobil d.d.**

Одговорности слични со оние како ГИД на Мобилтел

420 вработени со линија на одговарање до претседателот на Надзорниот одбор на Simobil

Преглед на достигнувања:

Воведување нова стратегија на компанијата, нови вредности на брендот, партнерство со Vodafone, рационализирање на трошоците и CAPEX-от, раст во сите кориснички сегменти со фокус на постпејд сегментот за млади корисници, намалување на одлевањето на корисници како резултат на CRM иницијативи, трансформација од припејд во постпејд, зголемување на просечните приходи по корисник, остварување позитивна EBITDA и EBIT.

Јуни 2004 – јуни 2006, Словенија

**Главен оперативен директор на Si.mobil d.d**

Одговорен за 380 вработени со 7 директно подредени, одговорен за маркетинг, продажба, кориснички услуги, ЧР и целокупниот технички сектор.

Јули 2000 – мај 2004, Австрија

**Извршен директор на Кориснички услуги, Mobilkom Austria**

Одговорен за корисничките услуги на Mobilkom Austria, вклучувајќи и билинг, наплата и управување со побарувања, одговорен за 1000 вработени со 9 директно подредени.

Овластен претставник на Mobilkom Austria и претседавач на надзорниот комитет на проект на ниво на целата компанија.

Член на стратешкиот одбор и на надзорниот комитет за евалуација на Mobilkom Austria.

1999 – 2000 Австрија

**Раководител на Сектор за наплата и билинг, Mobilkom Austria и Vipnet Хрватска**

Одговорен за процедурите за билинг и наплата на компанијата, вклучувајќи ги и должниците и управувањето со ризици. Имплементација на нова процедура за билинг, управување со корисници и наплата.

Одговорен за 120 вработени со 6 директно подредени со линија на одговарање до Директорот за финансии на Mobilkom Austria.

Поддршка при воведувањето сличен Сектор во Vipnet во Хрватска.

1987 – 1999 Австрија

**Воена служба и Соработник Телеком Австрија АД**

Менаџер за производи, Сектор за побарувања од купувачите, Сметководство и контрола

**Академски ангажман, образование, обуки и сертификати**

1994-1999 Австрија

**Универзитет во Виена, Правни студии**

2000 – 2002 Швајцарија

**Универзитет Св. Гален/Швајцарија, Концепт на стратешки менаџмент**

2010 Обединето Кралство

**Универзитет Оксфорд/ОК, Оксфордска програма за стратешко лидерство**

Обука за управување со проект Roland Gareis Consulting, Next Level Consulting

Развој на организација, Управување според цели, вредности и подучување, Pro Consult Управување со ризици во телекомуникациите, Isaac Inform

**Признанија и награди**

2011

**„Личност во вестите“ во категоријата „Странец-работник во Бугарија“**

ГИД на М-Тел Андреас Маиерхофер беше избран за „Личност во вестите за 2011 година“ во категоријата „Странец-работник во Бугарија“ од страна на читателите на Novinite.com (Софиска новинска агенција)

**Менаџер на годината во Бугарија**

Оценување спроведено од Deloitte, Manager Magazine и BTV 2005 и 2006 година

**Најдобар странски менаџер на годината во Словенија**

Добитник на Guest Star наградата за 2005 и 2006 година, со која беше награден за најдобар странски бизнисмен во Словенија.

**Јазици**

Германски, мајчин јазик

Англиски

Бугарски, основно познавање